

Протокол на технички персонал во ООУ „ БРАТСТВО,, - СКОПЈЕ

- Техничкиот персонал доаѓа во две смени.Прва смена започнува во 6.30 часот до 14-30 часот,а втора смена во 12 часот до 20 часот.
- Првата смена го отвара училштето и ги проветрува училниците.
- Ги проверува дезобариерите и тоалетите дали има средство за дезинфекција и течен сапун .
- Сите вработени мора да носат маска и ракавици
- За време на часовите се врши чистење и дезинфекција на ходниците и тоалетите по определен распоред
- После секоја смена ,просторијата задолжително треба се исчисти и да се дезинфицира подот со средство кое делува на вируси, според упатството од производителот (алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорид -5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100 или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини)

Дезинфекција на училишниот објект

За да ги заштитиме нашите ученици, вработените, родителите и посетителите на училиштето, се предвидува редовна дезинфекција на училниците, ходниците, тоалетите, фискултурната сала, канцеларии и останати простории:

-Дезинфекцијата на сите простории се врши секојдневно со помош на распрскнувач со дезинфекционо средство кое делува на вируси;

-На сите влезови на училиштето се поставени дезобариери натопени со дезинфекциски раствор за дезинфекција на чевли,корпа за отпадоци со капак и дезинфекционо средство за раце;

- Во сите ходници, училници, канцеларии, помошни простории и тоалети е поставено средство/гел за дезинфекција на раце и корпа со капак за отпадоци (маски, ракавици) и посебна крпа за дезинфекција на клупи,течен сапун ;

-Дезинфекција на ходниците се врши кога ќе почне првиот час после завршувањето на големиот одморот после завршување на прва смена, после завршување на големиот одмор од втора смена и на крајот од втората смена целосна дезинфекција на ходниците ;

-Дезинфекција на тоалетите се врши по завршување на мал и голем одмор во двете смени, а на крајот од втората смена се врши целосна дезинфекција на сите тоалети.

-Дезинфекција на наставничката канцеларија се врши по завршување на големиот одмор и по завршување на смена ;

-По завршување на наставата задолжително се врши дезинфекција на подовите, клупите и столчињата во сите училници со средство кое делува на вируси;

-По завршување на работниот ден задолжително се врши дезинфекција на целокупниот внатрешен дел на објектот (училници, ходници, канцеларии и останати простории) со средство кое делува на вируси;

-Дезинфекцијата ја спроведува техничкиот персонал;

- Дежурниот наставник за време на одморите во секој ходник врши надзор за начинот на употреба на дезинфекционите средства и дава упатства на учениците;

-Сите вработени треба да ги почитуваат правилата од протоколите во кои се регулирани нивните работни задачи според дадениот распоред.

Изготвил

Економ – Славица Ивановска